

Службен весник

на Република Македонија

Број 109

8 јуни 2016, среда

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2660. Указ бр. 20 од Претседателот на Република Македонија	3	2666. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2015 година	6
2661. Одлука за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште „Американска гимназија Скопје“ - Скопје	3	2667. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за измена на Статутот на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.....	7
2662. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	4	2668. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиника, завод и ургентен центар - Скопје.....	7
2663. Одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје.....	6	2669. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	7
2664. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија.....	6	2670. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	7
2665. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад.....	6		

	Стр.		Стр.
2671. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижностите	8	2684. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	11
2672. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	8	2685. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар	11
2673. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	8	2686. Одлука за продажба на движни ствари.....	12
2674. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	8	2687. Одлука за продажба на движни ствари.....	13
2675. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	9	2688. Одлука за продажба на движна ствар.....	15
2676. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	9	2689. Одлука за продажба на движна ствар.....	15
2677. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	9	2690. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Советот за јавни набавки ...	15
2678. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	9	2691. Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2016/2017 година	18
2679. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	10	2692. Одлука за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад	38
2680. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	10	2693. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	38
2681. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижностите	10	2694. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	38
2682. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	10	2695. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Археолошки музеј на Македонија.....	39
2683. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	11	2696. Одлука за отстапување на нафтни деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтни деривати на Град Скопје	39
		2697. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Унгарија во Република Македонија, со седиште во Охрид	39

	Стр.		Стр.
2698. Одлука за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Кајсери	40	2702. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за доделување на идентификациска ознака (број на шасија) и формата и содржината на водење на евиденцијата за издадени одобренија и на начинот и постапката за обележување и поништување на идентификациските ознаки на шасијата и/или моторот на возилото.....	41
2699. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Унгарија во Република Македонија, со седиште во Охрид.....	40	2703. Правилник за формата и содржината на образецот на конзерваторското мислење и за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на конзерваторското мислење	44
2700. Решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Кајсери.....	40	2704. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец мај 2016 година.....	48
2701. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ - Куманово	40	Огласен дел	1-48

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2660.

Указ бр.20

6 јуни 2016 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

МИЛОШ ЗЕМАН

со

ОРДЕН „8 СЕПТЕМВРИ“

за исклучителни заслуги за развивање и зацврстување на пријателските односи и мирољубива рамноправна соработка меѓу Република Македонија и Чешката Република, како и за афирмирање и јакнење на меѓународната положба и углед на Република Македонија.

Бр. 08-845/1
6 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2661.

Врз основа на член 12 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „АМЕРИКАНСКА ГИМНАЗИЈА СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на Приватно средно училиште „АМЕРИКАНСКА ГИМНАЗИЈА СКОПЈЕ“ - Скопје.

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесокот (барањето) од основачот Друштво за деловни и менаџмент консултантски активности Американ колеџ консалтинг ДОО, со седиште на бул. „Трета македонска бригада“ бр. 60 во Скопје со ЕДБ 4030007632593.

Член 3

Во приватното средно училиште од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува настава за гимназиско образование, согласно Законот за средното образование.

Член 4

Потребниот наставен кадар кој ќе изведува настава во Приватно средно училиште „АМЕРИКАНСКА ГИМНАЗИЈА СКОПЈЕ“ - Скопје е согласно Нормативот за наставниот и друг кадар во средното образование.

Во прва година на образование наставата ќе ја изведуваат 16 наставници и еден стручен соработник-педагог.

Член 5

Потребната опрема за опремување на Приватното средно училиште „АМЕРИКАНСКА ГИМНАЗИЈА СКОПЈЕ“ - Скопје е согласно нормативите утврдени за оваа дејност.

Член 6

Приватното средно училиште „АМЕРИКАНСКА ГИМНАЗИЈА СКОПЈЕ“ - Скопје ќе биде сместено во објект на булевар „Трета македонска бригада“ бр. 60, 1000 Скопје, со површина од 500 м².

Член 7

Бројот на учениците кои ќе се запишат во учебната 2016/2017 година ќе изнесува 25 ученици во 2 паралелки, додека за наредните учебни години за бројот на паралелките ќе одлучува основачот.

Член 8

Наставата во Приватното средно училиште „АМЕРИКАНСКА ГИМНАЗИЈА СКОПЈЕ“ - Скопје ќе се изведува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото писмо.

Член 9

Програмата за воспитно-образовната дејност на Приватното средно училиште „АМЕРИКАНСКА ГИМНАЗИЈА СКОПЈЕ“ - Скопје е соодветна на програмата за гимназиско образование кое се остварува во јавните средни училишта во Република Македонија.

Член 10

Приватното средно училиште „АМЕРИКАНСКА ГИМНАЗИЈА СКОПЈЕ“ - Скопје ќе отпочне со работа на 1 септември 2016 година по добивањето на решение за верификација од Министерството за образование и наука.

Член 11

Средствата потребни за работа на Приватното средно училиште „АМЕРИКАНСКА ГИМНАЗИЈА СКОПЈЕ“ - Скопје ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2252/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2662.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.5.2016 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ТДВНП „ЗЕГИН“ ДОО Скопје, на земјоделско земјиште со вкупна површина од 432ха 46ар 82м² и тоа во:

КО Ади Матово на КПбр.1205/2, мв.Мера, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 2035м² запишана на Имотен лист бр.34; КПбр.760/2, мв. Спроти Село, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 120852м² запишана на Имотен лист бр.250; КПбр.762/2 – дел, мв.Мера, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 548801м² запишана на Имотен лист бр.245; КПбр.762/3 – дел, мв.Мера, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 13543м² запишани на Имотен лист бр.245;

КО Црнилиште – вон гр., на КПбр.3219, мв.Косап Оргач, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 74179м², КПбр.3221, мв.Косап Оргач, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 19495м², КПбр.3222, мв.Панаѓурска Патка, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 19215м² запишани на Имотен лист бр.6;

КО Дорфулија, на КПбр.118, мв.Карши Кумсол, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 10351м², КПбр.362/2, мв.Јазли, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 82790м², КПбр.55/1, мв.Карши Кумсол, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 199154м², КПбр.55/2, мв.Карши Кумсол, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 148319м³ и КПбр.55/4, мв.Карши Кумсол, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 581054м² запишани на Имотен лист бр.1171;

КО Милино – вон гр., на КПбр.1571/3, мв.Карши балар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 437601м², КПбр.1619, мв.Каршибалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 191498м², КПбр.2282/2, мв.Куридере, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 47179м², КПбр.2351/1, мв.Кумлар, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 49995м², КПбр.2351/2, мв.Кумлар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 40451м², КПбр.2357, мв.Кумлар, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 221295м², КПбр.2678, мв.Кашбалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 166448м², КПбр.2708/1, мв.Деретрло, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 211172м², КПбр.2708/2, мв.Деретрло, катастарска култура лозје, катастарска

класа 3, површина 139921м² и КПбр.1727, мв.Чаиртрло, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 382146м² запишани на Имотен лист бр.1 и во КО Лозово – вон гр. на КПбр.431, мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 2523м², КПбр.446, мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 4255м², КПбр.447, мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 5818м², КПбр.448, мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 711м², КПбр.449, мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 7661м², КПбр.450, мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 1618м², КПбр.451, мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 1676м², КПбр.452, мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 3254м², КПбр.453, мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 3243м², КПбр.454, мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 18767м², КПбр.455, мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 3507м², КПбр.456/6, мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 269284м², КПбр.456/7, мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 2616м², КПбр.456/8, мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 2223м², КПбр.457, мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 8005м², КПбр.458, мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 6631м², КПбр.459, мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 15645м², КПбр.460, мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 4964м², КПбр.486, мв.Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 5070м², КПбр.487, мв.Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 1847м², КПбр.489, мв.Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 1917м², КПбр.490, мв.Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 3193м², КПбр.491, мв.Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 5019м², КПбр.492, мв.Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 2553м², КПбр.493, мв.Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 2530м², КПбр.515, мв.Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 1388м², КПбр.516, мв.Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 1227м², КПбр.517, мв.Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 230м², КП бр.518, мв.Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 66м², КПбр.519, мв.Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 16м², КПбр.521, мв.Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 43579м², КПбр.522, мв.Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 1354м², КПбр.523, мв.Гургур, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 4663м², КПбр.524, мв.Гургур, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 10900м², КПбр.525, мв.Гургур, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 4072м², КПбр.526, мв.Гургур, катастарска

култура лозје, катастарска класа 4, површина 1204м², КПбр.528, мв.Гургур, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 13150м², КПбр.552, мв.Кзлач, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 5397м², КПбр.553, мв.Кзлач, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 7887м², КПбр.554, мв.Кзлач, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 2119м², КПбр.555, мв.Кзлач, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 2062м², КПбр.556, мв.Кзлач, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 1949м², КПбр.557, мв.Кзлач, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 5446м², КПбр.558, мв.Кзлач, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 4668м², КПбр.559, мв.Тупук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 5012м², КПбр.562, мв.Тупук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 2508м², КПбр.563, мв.Тупук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 2559м², КПбр.564, мв.Тупук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 2859м², КПбр.565, мв.Тупук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 2840м², КПбр.566, мв.Тупук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 6266м², КПбр.571, мв.Тупук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 2638м², КПбр.572, мв.Тупук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 944м², КПбр.573, мв.Тупук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 849м², КПбр.574, мв.Тупук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 6221м², КПбр.575, мв.Тупук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 1661м², КПбр.576, мв.Тупук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 3333м², КПбр.577, мв.Тупук, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 3957м², КПбр.668/1, мв.Гургур, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 54003м², КПбр.668/3, мв.Гургур, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 16650м² и КПбр.668/4, мв.Гургур, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 8981м² запишани на Имотен лист бр.14.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот од член 2 од оваа одлука се склучува за период од 14 години и шест месеци сметано од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3031/1
26 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2663.

Врз основа на член 13 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Град Скопје, се пренесуваат во сопственост без надоместок недвижни ствари - објекти, со вкупна површина од 81 м2, кои се наоѓаат на КП бр.611, КО Кисела Вода 2, сопственост на Република Македонија и тоа:

- зграда бр.1 намена на зграда - станбена зграда - стан, влез 1, кат - ПР, бр.1, со површина од 23 м2, запишана во Имотен лист бр.40309;

- зграда бр.2, намена на зграда - А1-1, намена на посебен дел од зграда ПП, влез 1, кат - ПР, бр.1, со површина од 8 м2, запишана во Имотен лист бр.107338 и

- зграда бр.2, намена на зграда - А1-1, намена на посебен дел од зграда СТ, влез 1, кат - ПР, бр.1, со површина од 50 м2, запишана во Имотен лист бр. 107338.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3643/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2664.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15 и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија и тоа премер за изработка на геодетски елаборат: објект број 4 и објект број 6 и дел од објект број 5 кој се наоѓаат на КП бр.521/1, дел од објект број 5 кој се наоѓа на КП бр.521/2, објект број 1 и дел од објект број 2 и објект број 3 кои се наоѓаат на КП бр.522/2, објект број 2 и објект број 3 кои се наоѓаат на КП бр.523, објект број 7 кој се наоѓа на КП бр.525 и објект број 8 кој се наоѓа на КП бр.528, КО Асамати.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4088/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2665.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ
ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СО-
БИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Управата за хидрометеоролошки работи да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува лиценца за собирање и/или транспортирање на отпад на движни ствари - опрема, кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви согласно Одлуката за расходување на движни ствари на Управата за хидрометеоролошки работи, бр. 02-800/1 од 14.4.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4117/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2666.

Врз основа на член 18 од Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2015 година, бр.02-358/4 од 25.4.2016 година донесен од Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.4.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4147/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2667.

Врз основа на член 18 од Законот за основање на Агенцијата за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за измена на Статутот на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, бр. 01-358/7 од 26.5.2016 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4148/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2668.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ ОД
ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ
НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН
ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

- патничко моторно возило марка OPEL ASTRA G17TD EC04, број на шасија W0LOTGF4815019174, број на мотор 00095396, регистарски број NW 25684, година на производство 2000, работна зафатнина на моторот 1686cm³, сила на моторот 55 kW/ks, боја на каросеријата сива.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест на ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4151/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2669.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП бр. 3696/1 на ул. „Илинденска“ бр. 210 за КО-Гостивар-1, зграда 4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 78 м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4168/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2670.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.893 за КО Врбен, во с.Врбен бб, општина Маврово и Ростуше и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат к1, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 54 м² и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 24 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4178/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2671.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.4198 на ул.„Мара Угринова“ бр.58/3-8 за КО –Гостивар-2, зграда 1, влез 3, кат 3, број на посебен дел од зграда 8, намена на зграда и друг објект А2-1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 31 м2 и површина на помошни простории од 8 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4179/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2672.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП бр. 1101 за КО Галате во с. Галате бб 2/4 и тоа:

- зграда 1, влез 2, кат приземје, број на посебен дел од зграда 4, намена на зграда и друг објект А2-1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 41 м2 и

- зграда 1, влез 2, кат ПО, број на посебен дел од зграда 4, намена на зграда и друг објект А2-1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 10 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4181/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2673.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП бр.3696/1 за КО Гостивар-1, на ул. „Илинденска“ бр.206 и тоа зграда 3, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 45 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4183/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2674.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.1300/3 за КО Гостивар-1, ул. „Илинденска“, бр.226 и тоа зграда 7, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат

ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 12 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4184/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2675.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП бр.1300/1 за КО Гостивар-1, ул. „Илинденска“ бр. 214 и тоа зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 27 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4186/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2676.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП бр.1300/13 за КО Гостивар-1, ул. „Илинденска“ бр.248,

и тоа зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 6, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 21 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4187/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2677.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 за КО Гостивар-1, ул.„Илинденска“, бр.188 и тоа зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 20 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4188/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2678.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар-објект кој се наоѓа на КП.бр.1300/13 за КО Гостивар-1, ул. „Илинденска“, бр.250, зграда 2,

намена на зградата и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 38 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4189/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2679.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 на ул.„Илинденска“ бр.204 за КО-Гостивар-1, зграда 2, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 43 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4192/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2680.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на ул. „Илинденска“ бр.250 на КП бр.1300/13 за КО Гостивар-1, зграда 2, намена на зградата и друг објект А1-3, влез 1,

кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 47 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4195/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2681.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 за КО Гостивар-1 на ул.„Илинденска“ бр.196, зграда 1, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 4, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 18 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4229/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2682.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 за КО Гостивар-1 на ул.„Илинденска“ бр.197, зграда 1,

влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 5, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 18 м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4234/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2683.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 на ул.„Илинденска“ бр.208 за КО Гостивар-1, зграда 3, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 3, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 25 м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4238/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2684.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.1300/13 за КО Гостивар-1 на ул.„Илинденска“ бр.248 и тоа, зграда 2, влез 1, кат приземје, број на по-

себен дел од зграда 4, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 14 м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4239/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2685.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука се дава во закуп недвижна ствар - деловна просторија во зграда бр.1, влез 1, кат ПР, број 1, со површина од 69м², која се наоѓа на ул. „Јани Лукровски“ бр.2, на КП бр.1067/1 КО Гази Баба, запишана во Имотен лист бр.44299, сопственост на Република Македонија, која ја користи Министерство за одбрана.

Член 2

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења СВ 5 број 224/15 од 7.4.2016 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижната ствар во износ од 4.024.996,65 денари.

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижна ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 20.125,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4242/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2686.

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за правда – Биро за судски вештачења Скопје, и тоа:

Реден број	опис на основното средство/ тип / модел	инвентарен број	единечна проценета вредност
			MKD
1	2	3	4
1.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000004	200,00
2.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000005	200,00
3.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000006	200,00
4.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000007	200,00
5.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000009	200,00
6.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000010	200,00
7.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000011	200,00
8.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000012	200,00
9.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000013	200,00
10.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000015	200,00
11.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000016	200,00
12.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000017	200,00
13.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000018	200,00
14.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000019	200,00
15.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000020	200,00
16.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000021	200,00
17.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000022	200,00
18.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000023	200,00
19.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000024	200,00
20.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000025	200,00
21.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000026	200,00
22.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000027	200,00
23.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T2355	0000030	200,00
24.	Телефон Панасоник/ Easa-Phone / KX-T7030	0000014	800,00
25.	Телефон Панасоник/ Advanced / KX-T2371FXW	0000008	200,00
26.	Телефонска централа / Easa-Phone / KX-T123210DB	0000648	9.300,00
27.	Телефон Панасоник-бежичен/ KX-TG1611FX	000915	800,00
28.	Телефон Панасоник-бежичен/ KX-TG1611FX	000916	800,00
29.	Телефон Панасоник-бежичен/ KX-TG1611FX	000917	800,00
30.	Телефакс Панасоник 148/ KX-FP 148	/	700,00
Вкупна проценета вредност:			18.000,00 денари

Член 2

Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско јавно наоадавање, преку електронскиот систем за јавно наоадавање со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената на Бирото за судски вештачења број СВВ/2015-1 од 05.11.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на движните ствари на износ од 18.000,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наоадавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 18.000,00 денари.

Јавното наоадавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-4256/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2687.

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерство за правда – Биро за судски вештачења Скопје, и тоа:

Реден број	опис на основното средство/ тип / модел	инвентарен број	единечна проценета вредност
			МКД
1	2	3	4
1.	Дигитален видео рекордер/ AverDigi EB5416DVD Pro / C2AA	0001145	8.400,00
2.	Рефлектори/ JEN CE-82 / IP44 max 500W	0001142	1.800,00
3.	Рефлектори/ JEN CE-82 / IP44 max 500W	0001142	1.800,00
4.	Рефлектори/ JEN CE-82 / IP44 max 500W	0001143	1.800,00
5.	Рефлектори/ JEN CE-82 / IP44 max 500W	0001143	1.800,00
6.	Рефлектори/ JEN CE-82 / IP44 max 500W	0001143	1.800,00
7.	Колор камери – надворешни/305 B/W / CCD	0001141	2.300,00
8.	Колор камери – надворешни/305 B/W / CCD	0001141	2.300,00
9.	Колор камери – надворешни/305 B/W / CCD	0001141	2.300,00
10.	Кукиште за камера/ алуминиумско со конзола	0001141	300,00
11.	Колор камери – надворешни/ VIDO.AT / AU-IRC542X	0001141	1.500,00
12.	Колор камери – внатрешни/ KPC136ZBP / F36	0001141	800,00
13.	Колор камери – внатрешни/ KPC136ZBP / F36	0001141	800,00
14.	Колор камери – внатрешни/ KPC132ZP / F36	0001141	500,00
15.	Колор камери – внатрешни/ KPC132ZP / F36	0001141	500,00
16.	Колор камери – внатрешни/ KPC132ZP / F36	0001141	500,00
17.	Детектор за движење/ Activ8 Digital PIR Detection -Едноканален -Обсег на детекција 18мх18м	/	300,00
18.	Детектор за движење/ Activ8 Digital PIR Detection -Едноканален -Обсег на детекција 18мх18м	/	300,00
19.	Детектор за движење/ Activ8 Digital PIR Detection -Едноканален -Обсег на детекција 18мх18м	/	300,00
20.	Детектор за движење/ Activ8 Digital PIR Detection -Едноканален -Обсег на детекција 18мх18м	/	300,00
21.	Детектор за движење/ Activ8 Digital PIR Detection -Едноканален -Обсег на детекција 18мх18м	/	300,00
22.	Детектор за движење/ Activ8 Digital PIR Detection -Едноканален -Обсег на детекција 18мх18м	/	300,00
23.	Детектор за движење/ Activ8 Digital PIR Detection -Едноканален -Обсег на детекција 18мх18м	/	300,00
24.	Детектор за движење/ Activ8 Digital PIR Detection -Едноканален -Обсег на детекција 18мх18м	/	300,00
25.	Детектор за движење/ Activ8 Digital PIR Detection -Едноканален -Обсег на детекција 18мх18м	/	300,00

26.	Детектор за движење/ Activ8 Digital PIR Detection -Едноканален -Обсег на детекција 18мх18м	/	300,00
27.	Детектор за движење/ Activ8 Digital PIR Detection -Едноканален -Обсег на детекција 18мх18м	/	300,00
28.	Детектор за движење/ Activ8 Digital PIR Detection -Едноканален -Обсег на детекција 18мх18м	/	300,00
29.	Детектор за движење/ Activ8 Digital PIR Detection -Едноканален -Обсег на детекција 18мх18м	/	300,00
30.	Детектор за движење/ Activ8 Digital PIR Detection -Едноканален -Обсег на детекција 18мх18м	/	300,00
31.	Детектор за движење/ Activ8 Digital PIR Detection -Едноканален -Обсег на детекција 18мх18м	/	300,00
32.	Детектор за движење/ Activ8 Digital PIR Detection -Едноканален -Обсег на детекција 18мх18м	/	300,00
Вкупна проценета вредност:			34.000,00 денари

Член 2

Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената на Бирото за судски вештачења број CBV/2015-2 од 05.11.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на движните ствари на износ од 34.000,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 34.000,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4256/2
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2688.

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1

Да се изврши продажба на движна ствар, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за правда – Биро за судски вештачења Скопје, и тоа:

Реден број	опис на основното средство/тип/модел	единечна проценета вредност
		MKD
1	2	3
	Термостат за парно греење (со тајмер и собен термостат)/ ELTERM / AD24	3.150,00
Вкупна проценета вредност:		3.150,00

Член 2

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената на Бирото за судски вештачења број CBV/2015-3 од 05.11.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар на износ од 3.150,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 3,150,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-4256/3
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2689.

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1

Да се изврши продажба на движна ствар, сопственост на Република Македонија чиј корисник е Министерството за правда – Биро за судски вештачења Скопје, и тоа:

Реден број	опис на основното средство/тип/модел	инвентарен број	единечна проценета вредност
			MKD
1	2	3	4
1.	Автоматска рампа комплет со електрика, славе читач 125 кхз и метален столб/	00001067 00001070 00001071	36.600,00
Вкупна проценета вредност:			36.600,00 денари

Член 2

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената на Бирото за судски вештачења број CBV/2015-4 од 05.11.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар во износ од 36.600,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 36.600,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-4256/4
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2690.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТАВИ НА СОВЕТОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии – Биро за јавни набавки му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Опис	Кол.	Инвентарен број
1	КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ		
1.1	Биро	61	96, 107, 231, 232, 414, 415, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 82, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830
1.2	Вртлива столица Цез	6	647, 648, 649, 650, 651, 656
1.3	Канцелариски столчиња	7	14, 24, 26, 36, 37, 39, 40
1.4	Клуб маса	2	956, 957
1.5	Комода	4	945, 946, 947, 948
1.6	Конференциски сегмент	1	396
1.7	Мал плакар	1	943
1.8	Маса кружна	1	832
1.9	Маса работна	1	471
1.10	Маса со метални ногарки	2	59, 6
1.11	Масичка	4	958, 959, 960, 961
1.12	Плава столица со потпирач	1	57
1.13	Плакар	7	936, 937, 938, 939, 940, 941, 942
1.14	Работно биро	2	468, 831
1.15	Подвижна касета	1	465
1.16	Сегмент	7	949, 950, 951, 952, 953, 954, 955
1.17	Сталажи	13	762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774
1.18	Столица	68	394, 400, 416, 417, 437, 481, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894
1.19	Столица конференциска	2	456, 459
1.20	Столица со лифтомат	1	405
1.21	Фиоки	42	66, 67, 68, 69, 71, 73, 228, 403, 430, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 934, 935
1.22	Фотелја	5	399, 895, 896, 897, 898
1.23	Црн стол Престиж	3	202, 204, 206
1.24	Црна столица без потпирачи	3	48, 49, 51
1.25	Црна столица со потпирачи	6	41, 43, 44, 46, 47, 50
1.26	Шкафче	1	962
2.	ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА И СОФТВЕР		
2.1	АСУС 550 цц-хх203	5	607, 608, 609, 610, 611
2.2	АСУС Десктоп ПЦ K5130	2	614, 615
2.3	ГСВ-0806 (Свич - Левел) 8 порти	1	144
2.4	Камера	1	1019
2.5	Комп.Кукиште Делукс мони. АСУС	1	690
2.6	Лаптоп АСУС	7	517, 697, 698, 699, 700, 701, 702
2.7	Монитор	10	99, 504, 506, 508, 509, 513, 1003, 1004, 1005, 1006
2.8	Монитор АСУС 22	14	709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722
2.9	Монитор ИБМ	8	996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1007
2.10	Монитор Л1950г	1	559

2.11	Монитор ХП Л1750	3	549, 550, 553
2.12	Надградба на софтвер за СЈН	5	684, 685, 686, 687, 1039
2.13	ХП Компјутер	14	736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749
2.14	Персонален компјутер 780 ДТ	1	152
2.15	Персонален компјутер Делл Оптиплекс	2	688, 689
2.16	Персонален компјутер Тип 2	3	118, 119, 138
2.17	Печатач ХП ЛЈ П3005Д	1	564
2.18	Штавач	1	421
2.19	Повеќенаменска машина - штампач	1	452
2.20	Принтер Канон МФ6140 ДН	2	694, 695
2.21	Принтер Лексмарк 656 ДТН	1	600
2.22	Принтер Лексмарк 250	1	1037
2.23	Принтер Лексмарк 640	4	1033, 1034, 1035, 1036
2.24	Принтер Лексмарк Е 360	1	595
2.25	Прожектор ЛЦД	1	521
2.26	ПЦ ИБМ д341	8	490, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 498
2.27	ПЦ ИБМ д341	9	1008, 1010, 1011, 1012, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018
2.28	ПЦ ХП ДЦ5700	4	546, 547, 552, 554
2.29	ПЦ ХП дц7900	1	561
2.30	ПЦ Целерон 3	2	444, 445
2.31	Свич 24 порт	1	115
2.32	Систем за електронска архива	1	667
2.33	Скенер	1	10
2.34	Скенер Канон ДРМ160	2	692, 693
2.35	ТЕГ-С80г 8- порт 10/100/1000мб	1	156
3.	ВОЗИЛО		
3.1	Автомобил марка: Фиат Модел: Пунто Боја: црвена Рег. број: ск-824-лф Број на мотор: 1055724 Шас. 3ФА18800004480740	1	434
4.	ДРУГА ОПРЕМА		
4.1	Телевизор	2	503, 995
4.2	Телефон	16	379, 380, 381, 382, 420, 423, 426, 475, 535, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994
4.3	Телефон централа	1	450
4.4	Метален сеф	1	139
4.5	Апарат за вода 52лб	1	145
4.6	Сеф	1	229
4.7	Радијатор	1	215
4.8	Панел за греење 2500В	1	366
4.9	Жардињера	9	963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971
4.10	Клима уреди	18	360, 439, 440, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок на Советот за јавни набавки.

Член 3

Директорот на Бирото за јавни набавки склучува договор со претседателот на Советот за јавни набавки, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4271/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2691.

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“, бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА-ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдува бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ - Охрид во учебната 2016/2017 година и тоа:

1.1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ	60	200	40	400			100
Архитектура (петгодишни интегрирани студии од прв и втор циклус) во Скопје – 10 семестри	60	200	40	400			100
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ	240	200	95	400			335
Градежништво (6 семестри)	140	200	60	400			200
Геодезија (6 семестри)	60	200	20	400			80
Геотехника (6 семестри)	40	200	15	400			55
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ	440	200	210	400			650
Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (8 семестри)	80	200	30	400			110
Електроенергетски системи (8 семестри)	60	200	30	400			90
Електроенергетика, управување и менаџмент (8 семестри)	60	200	30	400			90
Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (8 семестри)	60	200	30	400			90
Компјутерски технологии и инженерство (8 семестри)	60	200	30	400			90
Компјутерско хардверско инженерство и електроника (8 семестри)	60	200	30	400			90
Телекомуникации и информациско инженерство (8 семестри)	60	200	30	400			90
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО	700	100/200	280	100/400	10	400	990
Компјутерски науки и инженерство КНИ-македонски јазик (6 или 8 семестри)	200	200	100	400			300
Компјутерски науки и инженерство на англиски јазик - КНИ-А (6 или 8 семестри)	40	200	20	400			60

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Мрежни технологии МТ– (6 или 8 семестри)	120	200	40	400			160
Примена на е-технологии ЕТ– (6 или 8 семестри)	200	200	70	400			270
Компјутерска едукација КЕ– (8 семестри)	20	200					20
Информатика и компјутерско инженерство ИКИ– (8 семестри)	60	200	30	400			90
Академски студии по информатика АСИ- (8 семестри)	30	200	10	400			40
Професионални студии по информатика ИНФО– (6 семестри) (во мирување)							
Професионални студии по информатички технологии ИТ– (6 семестри) (во мирување)							
<i>Дисперзирани студии по информатика во Гетово</i>	<i>30</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>400</i>	<i>50</i>
Студии по инженерство на животна средина и ресурси (во мирување)							
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	540	100/200	310	100/400	40	400	890
<i>Додипломски студии за академско образование (8 семестри)</i>	<i>370</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>400</i>			<i>580</i>
Производно инженерство	40	200	20	400			60
Транспорт, механизација и логистика	30	200	20	400			50
Термичко инженерство	30	200	20	400			50
Хидраулично инженерство и менаџмент на води	30	200	20	400			50
Материјали, спојување и конструктивно инженерство	30	200	20	400			50
Индустриско инженерство и менаџмент	50	200	20	400			70
Моторни возила	50	200	20	400			70
Енергетика и екологија	40	200	20	400			60
Мехатроника	40	200	30	400			70
Автоматика и управување со системи	30	200	20	400			50
<i>Додипломски студии за академско образование (6 семестри)</i>	<i>90</i>	<i>200</i>	<i>60</i>	<i>400</i>			<i>150</i>
Производна информатика	30	200	20	400			50
Индустриски дизајн	40	200	20	400			60
Дизајн на конструкции	20	200	20	400			40
<i>Дисперзирани студии по производно инженерство во Кавадарци</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
<i>Дисперзирани студии по производно инженерство во Струга</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ	310	100/200	80	100/400	75	400	465
Металургија, дизајн и менаџмент (8 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
Неорганско инженерство и заштита на животната средина (8 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
Полимерни материјали – дизајн и менаџмент (8 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
Дизајн и инженеринг на облеката (8 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
Прехранбена технологија и биотехнологија (8 семестри)	50	200	10	400	5	400	65

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вопреци	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Дизајн и менаџмент на технолошките процеси (8 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
Инженерство на материјали и нанотехнологии (8 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
<i>Дисперзивни студии по металургија, дизајн и менаџмент во Кавадарци</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
<i>Дисперзивни студии по конфекциско инженерство во Крива Паланка</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ	555	200	370	400	255	400	1180
Студии по математика (8 семестри)	120	200	30	400	20	400	170
Наставна математика							
Теориска математика							
Математичка економија							
Математичко програмирање							
Математика – информатика (применета)							
Математика – информатика (наставна)							
Студии по физика (8 семестри)	100	200	30	400	10	400	140
Наставна насока							
Физика на компјутерски хардвер							
Применета физика – материјали и уреди							
Теориска физика							
Медицинска физика							
Астрономија и астрофизика							
Метеорологија							
Геофизика							
Физика на сончева енергија							
Форензичка физика							
Студии по хемија (8 семестри)	60	200	40	400	30	400	130
Наставна хемија	10	200	10	400	10	400	30
Применета хемија	20	200	10	400	10	400	40
Применета хемија – аналитичка бихемија	30	200	20	400	10	400	60
Применета хемија – хемија на животна средина (во мирување)							
Студии по биологија (8 семестри)	110	200	70	400			180
Биологија (за наставен кадар во средно образование)	20	200	15	400			35
Биохемија и физиологија	55	200	25	400			80
Екологија	15	200	10	400			25
Молекуларна биологија	20	200	20	400			40

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вопредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Студии по географија (8 семестри)	85	200	115	400	115	400	315
Наставна географија	25	200	25	400	25	400	75
Географски информациски системи	20	200	20	400	20	400	60
Туризам	30	200	60	400	60	400	150
Демографија	10	200	10	400	10	400	30
Студии по етнологија и антропологија (8 семестри)	30	200	35	400	30	400	95
Двопредметни студии	50	200	50	400	50	400	150
Биологија-хемија							
Математика-физика							
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	800	100/200	45	100/400	45	400	890
Е-бизнис (8 семестри)	100	200	5	400	5	400	110
Економија (8 семестри)	120	200	5	400	5	400	130
Маркетинг (8 семестри)	100	200	5	400	5	400	110
Менаџмент (8 семестри)	100	200	5	400	5	400	110
Надворешна трговија (8 семестри)	100	200	5	400	5	400	110
Сметководство и ревизија (8 семестри)	120	200	5	400	5	400	130
Финансиски менаџмент (8 семестри)	120	200	5	400	5	400	130
<i>Дисперзирани студии по е-бизнис во Тетово</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>5</i>	<i>100</i>	<i>5</i>	<i>400</i>	<i>30</i>
<i>Дисперзирани студии сметководство и ревизија во Велес</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>5</i>	<i>100</i>	<i>5</i>	<i>400</i>	<i>30</i>
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“	500	100/200	30	100/400	20	400	550
Правни студии (6 семестри)	340	200	5	400	5	400	350
Политички студии (6 семестри) на македонски јазик	50	200	5	400	5	400	60
Политички студии (6 семестри) на англиски јазик	30	200	5	400			35
Новинарство (6 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
Односи со јавноста (6 семестри)	30	200	5	400			35
<i>Дисперзирани правни студии во Тетово</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>5</i>	<i>100</i>	<i>5</i>	<i>400</i>	<i>30</i>
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ	325	200	255	400	145	400	725
Филозофија (8 семестри)	20	200	20	400	10	400	50
Педагогија (8 семестри)	20	200	10	400	10	400	40
Социологија (8 семестри)	20	200	20	400	10	400	50
Психологија (8 семестри)	40	200	30	400			70
Историја (8 семестри)	20	200	15	400	10	400	45
Историја со архивистика (8 семестри)	15	200	10	400	5	400	30

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Историја на уметност (8 семестри)	10	200	5	400	5	400	20
Археологија (8 семестри)	10	200	10	400	10	400	30
Класична филологија со една од потпрограмите: антички студии или византологија (8 семестри)	10	200	5	400	5	400	20
Старогрчки јазик и античка книжевност со една од потпрограмите: македонски јазик, француски јазични студии и француски книжевно-културолошки студии (8 семестри)	10	200	5	400	5	400	20
Латински јазик и античка книжевност со една од потпрограмите: македонски јазик, француски јазични студии и француски книжевно-културолошки студии (8 семестри)	10	200	5	400	5	400	20
Безбедност, одбрана и мир (8 семестри) (во мирување)	40	200	40	400	40	400	120
Социјална работа и социјална политика (8 семестри)	20	200	20	400	10	400	50
Специјална едукација и рехабилитација (8 семестри)	30	200	30	400	10	400	70
Родови студии (8 семестри) – во мирување							
Семејни студии (8 семестри)	50	200	30	400	10	400	90
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“	450	200	295	400	100	400	845
Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици (8 семестри)	40	200	40	400	10	400	90
Македонски јазик (8 семестри)	40	200	40	400	10	400	90
Македонска книжевност и јужнословенски книжевности (8 семестри)	40	200	30	400	10	400	80
Катедра за албански јазик и книжевност (8 семестри)	50	200	30	400	5	400	85
Албански јазик и книжевност - наставна насока (8 семестри)	20	200	10	400	5	400	35
Албански јазик - преведување и толкување немајчин (8 семестри)	15	200	10	400			25
Албански јазик- преведување и толкување мајчин (8 семестри)	15	200	10	400			25
Катедра за турски јазик и книжевност (8 семестри)	30	200	20	400	10	400	60
Турски јазик и книжевност – мајчин (8 семестри)	15	200	10	400	5	400	30
Турски јазик и книжевност – немајчин (8 семестри)	15	200	10	400	5	400	30
Катедра за романски јазици и книжевност (8 семестри)	40	200	20	400	10	400	70
Француски јазик – наставна и преведувачка/толкувачка насока (со можност за почетно ниво) (8 семестри)	20	200	10	400	5	400	35
Романски јазик (8 семестри)	10	200	5	400	3	400	18
Шпански јазик	10	200	5	400	2	400	17
Катедра за славистика (8 семестри)	30	200	20	400	15	400	65
Руски јазик – почетно ниво (8 семестри)	10	200	10	400	5	400	25
Полски јазик – почетно ниво (8 семестри)	10	200	5	400	5	400	20
Чешки јазик – почетно ниво (8 семестри)	10	200	5	400	5	400	20
Германски јазик и книжевност (8 семестри)	40	200	20	400	15	400	75

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Англиски јазик и книжевност (8 семестри)	50	200	50	400	20	400	120
Општа и компаративна книжевност (8 семестри)	20	200	5	400	5	400	30
Катедра за преведување и толкување (8 семестри)	90	200	50	400			140
-Англиски јазик/француски јазик (8 семестри)	30	200	30	400			60
- Англиски јазик/германски јазик (8 семестри)							
- Француски јазик/англиски јазик (8 семестри)	30	200	10	400			40
- Француски јазик/германски јазик (8 семестри)							
- Германски јазик/англиски јазик (8 семестри)	30	200	10	400			40
- Германски јазик/француски јазик (8 семестри)							
Италијански јазик и книжевност (8 семестри)	20	200	10	400			30
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ	140	200	40	400	35	400	215
Одделенска настава	60	200	15	400	15	400	90
За наставници во паралелки на македонски јазик (8 семестри)	25	200	5	400	5	400	35
За наставници во паралелки на албански јазик (8 семестри)	25	200	5	400	5	400	35
За наставници во паралелки на турски јазик (8 семестри)	10	200	5	400	5	400	20
Предучилишно воспитание	60	200	15	400	15	400	90
За воспитувачи во групи на македонски јазик (8 семестри)	25	200	5	400	5	400	35
За воспитувачи во групи на албански јазик (8 семестри)	25	200	5	400	5	400	35
За воспитувачи во групи на турски јазик (8 семестри)	10	200	5	400	5	400	20
Библиотекарство (8 семестри)	20	200	10	400	5	400	35
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ	80	200	80	400	140	400	300
Физичко и здравствено воспитание (8 семестри)	80	200	80	400	40	400	200
Спортски тренери (6 семестри)					100	400	100
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ	500	200	180	400	50	400	730
Општа медицина (12 семестри)	250	200	100	400			350
Медицински сестри /техничари (6 семестри)	80	200	20	400	10	400	110
Радиолошки технолози (6 семестри)	50	200	10	400	20	400	80
Логопеди (6 семестри)	60	200	20	400	10	400	90
Физиотерапевти (6 семестри)	60	200	30	400	10	400	100
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ	105	200	65	400			170
Фармација (петгодишни интегрирани студии од прв и втор циклус) (10 семестри)	75	200	50	400			125
Лабораториски биоинженер (6 семестри)	30	200	15	400			45
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	65	200	60	400			125
Дентална медицина (12 семестри)*	40	200	40	400			80

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вопредин	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Стручни забни техничари (6 семестри)	10	200	10	400			20
Стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози (6 семестри)*	15	200	10	400			25
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА	470	100/200	220	100/400	170	400	860
Поледелство (8 семестри)	30	200	15	400	10	400	55
Градинарство и цвекарство (8 семестри)	40	200	15	400	10	400	65
Лозарство и винарство (8 семестри)	40	200	15	400	10	400	65
Овоштарство со лозарство (8 семестри)	30	200	15	400	10	400	55
Анимална биотехнологија (8 семестри)	40	200	15	400	10	400	65
Агроэкономика (8 семестри)	40	200	25	400	20	400	85
Заштита на растенија – фитомедицина (8 семестри)	30	200	15	400	10	400	55
Еко – земјоделство (8 семестри)	40	200	15	400	10	400	65
Преработка на земјоделски производи (8 семестри)	50	200	25	400	20	400	95
Квалитет и безбедност на храна (8 семестри)	50	200	25	400	20	400	95
<i>Дисперзирани студии по градинарство и цвекарство (8 семестри) во Гевгелија</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
<i>Дисперзирани студии по производство и преработка на тутун (8 семестри) во Прилеп</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ	120	200	15	400	15	400	150
Шумарство (8 семестри)	50	200	5	400	5	400	60
Екоинженеринг и екоменаџмент (8 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
Пејсажно дизајнирање (8 семестри)	40	200	5	400	5	400	50
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР	80	200	45	400	10	400	135
Инженерство на мебел и дрво (8 семестри)	30	200	20	400	5	400	55
Дизајн на мебел и ентериер (8 семестри)	50	200	25	400	5	400	80
ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА	35	200	15	400			50
Ветеринарна медицина (интегрирани студии од прв и втор циклус (11 семестри)	35	200	15	400			50
ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ	9	200	9	400			18
Драмски актери (8 семестри) (во мирување)							
Драмски актери со познавање на турски јазик (8 семестри) (во мирување)							
Драмски актери со познавање на албански јазик (8 семестри) (во мирување)							
Театарска и филмска драматургија (8 семестри) (во мирување)							
Театарска режија (8 семестри) (во мирување)							
Продукција (8 семестри) (во мирување)							
Филмска и ТВ монтажа (8 семестри)	3	200	3	400			6

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вопредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Филмска и ТВ режија (8 семестри)	3	200	3	400			6
Филмско и ТВ снимање (8 семестри)	3	200	3	400			6
ФАКУЛТЕТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ	17	200	17	400			34
Сликаство (8 семестри)	3	200	3	400			6
Вајарство (8 семестри)	3	200	3	400			6
Графика (8 семестри)	6	200	6	400			12
Ликовна педагогија (8 семестри)	5	200	5	400			10
ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ	65	200	63	400			128
Музичка теорија и педагогија (8 семестри)	20	200	13	400			33
Композиција (8 семестри)	1	200	2	400			3
Оркестарско диригирање (8 семестри)	1	200	1	400			2
Пијано (8 семестри)	4	200	5	400			9
Хармоника (8 семестри)	2	200	3	400			5
Харфа (8 семестри)	1	200					1
Флејта (8 семестри)	1	200	1	400			2
Обоа (8 семестри)	1	200					1
Кларинет (8 семестри)	2	200	2	400			4
Саксофон (8 семестри)	2	200	2	400			4
Фагот (8 семестри)	1	200					1
Труба (8 семестри)	1	200	2	400			3
Хорна (8 семестри)	1	200	1	400			2
Тромбон (8 семестри)	1	200	1	400			2
Туба (8 семестри)	1	200					1
Удирачки инструменти (8 семестри)	1	200	1	400			2
Соло пеење (8 семестри)	4	200	5	400			9
Виолина (8 семестри)	2	200	3	400			5
Виола (8 семестри)	2	200	1	400			3
Виолончело (8 семестри)	2	200	2	400			4
Контрабас (8 семестри)	1	200	1	400			2
Гитара (8 семестри)	1	200	2	400			3
Балетска педагогија-класичен балет (8 семестри)	4	200	4	400			8
Балетска педагогија-современ танц (8 семестри)	(8 3	200	4	400			7
Соло пеење – популарни жанрови (8 семестри)	1	200	2	400			3

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вовредини	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Саксофон – популарни жанрови семестри) (8	1	200	1	400			2
Контрабас – популарни жанрови (8 семестри)	1	200	2	400			3
Гитара – популарни жанрови (8 семестри)	1	200	1	400			2
Удирачки инструменти – популарни жанрови (8 семестри)	1	200	1	400			2
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ	6606		2819		1110		10535

1.2 Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вовредини	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА	450	200	70	400	70	400	590
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – четиригодишни							
Машинство	80	200	10	400	10	400	100
Индустриски менаџмент	40	200	5	400	5	400	50
Сообраќајно-транспортно инженерство	50	200	5	400	5	400	60
Сообраќајно-транспортна телематика	25	200	5	400	5	400	35
Сообраќајно-транспортни системи и технологии	25	200	5	400	5	400	35
Графичко инженерство	50	200	5	400	5	400	60
Електроенергетски системи	80	200	10	400	10	400	100
Мехатроника	30	200	10	400	10	400	50
Инженерство за заштита на животната и работната средина	30	200	10	400	10	400	50
СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК							
Мехатроника	20	200					20
Сообраќајно-транспортно инженерство *	10	200					10
СТРУЧНИ СТУДИИ - тригодишни							
Енергетика и заштита на животната средина	10	200	5	400	5	400	20
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА со дисперзирани студии во Велес	310	100/200	100	100/400	50	400	460
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни							
Информатички науки и комуникациско инженерство	240	200	60	400	30	400	330

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Профили: Информатички науки и пресметковно инженерство, компјутерска графика и програмирање на видео игри, софтверско инженерство, комуникациски технологии, компјутерска форензика, информациски системи, примена на е-технологии, машинска интелигенција и инженерство на производствени системи и ИКТ претприемништво, иновации и менаџмент на мал бизнис							
Информатички науки и комуникациско инженерство* – Велес	40	100	20	100	10	400	70
Профили: Информатички науки и пресметковно инженерство, компјутерска графика и програмирање на видео игри, софтверско инженерство, комуникациски технологии, компјутерска форензика, информациски системи, примена на е-технологии, машинска интелигенција и инженерство на производствени системи и ИКТ претприемништво, иновации и менаџмент на мал бизнис							
Информатички науки и комуникациско инженерство* – Прилеп	30	100	20	100	10	400	60
Профили: Информатички науки и пресметковно инженерство, компјутерска графика и програмирање на видео игри, софтверско инженерство, комуникациски технологии, компјутерска форензика, информациски системи, примена на е-технологии, машинска интелигенција и инженерство на производствени системи и ИКТ претприемништво, иновации и менаџмент на мал бизнис							
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС со дисперзирани студии во Кичево и Битола	175	100/200	90	100/400	90	400	355
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – четиригодишни							
Прехранбена технологија и биотехнологија – Велес	45	200	25	400	25	400	95
Нутриционизам – Велес	55	200	25	400	25	400	105
<i>Нутриционизам – Битола</i>	<i>55</i>	<i>100</i>	<i>25</i>	<i>100</i>	<i>25</i>	<i>400</i>	<i>105</i>
<i>Нутриционизам – Кичево</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>15</i>	<i>100</i>	<i>15</i>	<i>400</i>	<i>50</i>
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП	300	200	90	400	40	400	430
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – четиригодишни							
Менаџмент и бизнис	25	200	10	400	5	400	40
Меѓународна економија и бизнис	25	200	10	400	5	400	40
Маркетинг менаџмент	20	200	10	400	5	400	35
Сметководство, финансии и ревизија	25	200	10	400	5	400	40
Банкарство и финансиски менаџмент	65	200	15	400	5	400	85
Е-бизнис	65	200	15	400	5	400	85
Иновациони и проектни менаџмент	55	200	15	400	5	400	75
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – тригодишни							
Бизнис информатика	20	200	5	400	5	400	30
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМИ УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД со дисперзирани студии во Велес	215	100/200	80	100/400	75	400	370
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – четиригодишни							

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Туризам – Охрид	45	200	20	400	5	400	70
Осигурување – Охрид	30	200	10	400	20	400	60
Царина и шпедиција – Охрид	15	200	5	400			20
Менаџмент во услужен сектор - Охрид	25	200	15	400	10	400	50
Туризам - Крушево	20	100	10	100			30
Осигурување - Велес	30	100			20	400	50
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – тригодишни							
Гастрономија, исхрана и диететика – Охрид	30	200	10	400	10	400	50
Хотелско – ресторантски менаџмент - Охрид	20	200	10	400	10	400	40
Безбедност и финансиска контрола (заедничка студиска програма со Факултетот за безбедност) – во мирување							
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА	30	200	60	400	35	400	125
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – четиригодишни							
Наставник за одделенска настава	5	200	5	400	5	400	15
Воспитувачи	5	200	5	400	5	400	15
Информатика и техничко образование (заедничка студиска програма со Техничкиот факултет – Битола)	5	200	5	400	5	400	15
Англиски јазик и книжевност	10	200	25	400	5	400	40
Преведување (од македонски јазик на англиски јазик и од англиски јазик на македонски јазик)*			15	400	10	400	25
Социјална и рехабилитациона педагогија *	5	200	5	400	5	400	15
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ	100	200	70	400	190	400	360
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – четиригодишни							
Криминалистика	40	200	40	400	120	400	200
Безбедност	40	200	20	400	60	400	120
Безбедност и евроатлантски интеграции – во мирување							
Криминологија и криминална политика	20	200	10	400	10	400	40
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – тригодишни							
Безбедност и финансиска контрола (заедничка студиска програма со Факултетот за туризам и угостителство) - во мирување							
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО со дисперзирани студии во Битола и Струга	150	100/200	70	100/400	50	400	270
ТРИГОДИШНИ ПРАВНИ СТУДИИ							
Правни студии – Кичево	30	200	20	400	15	400	65
<i>Правни студии – Битола</i>	<i>80</i>	<i>100</i>	<i>30</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>130</i>
<i>Правни студии – Струга</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>15</i>	<i>400</i>	<i>75</i>
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА	170	200	50	400	40	400	260

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни							
Квалитет и безбедност на храна	50	200	15	400	10	400	75
Преработка на анимални производи	30	200	10	400	5	400	45
Агроменаџмент	50	200	15	400	15	400	80
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - тригодишни							
Фармерско производство	40	200	10	400	10	400	60
ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА	30	200	15	400			45
ИНТЕГРИРАНИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ (прв и втор циклус)-петгодишни							
Ветеринарна медицина	30	200	15	400			45
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА	110	200	95	400	73	400	278
СТРУЧНИ СТУДИИ - тригодишни							
Општа медицинска сестра	30	200	15	400	15	400	60
Медицинско – лабораториски аналитичар	20	200	20	400	15	400	55
Физиотерапевти	30	200	30	400	15	400	75
Радиолошки технологии	20	200	20	400	8	400	48
Акушерки	10	200	10	400	20	400	40
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА:	2040		790		713		3543

1.3 Универзитетот во Тетово

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ	290	200	460	400	15	400	765
Биологија	40	200	60	400			100
Наставна насока							
Биохемија							
Физика	20	200	30	400			50
Наставна насока							
Применета насока							
Хемија – Физика	15	200	25	400			40
Хемија	30	200	40	400			70
Наставна насока							
Применета насока							

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
<i>Аналитичка биохемија</i>							
Математика – наставна насока	30	200	30	400			60
Информатика	60	200	140	400			200
<i>Наставна насока</i>							
<i>Примената настава</i>							
<i>Информатика на бизнис*</i>							
<i>Телекомуникациите и компјутерските технологии*</i>							
Информатика по англиски јазик	20	200	30	400			50
Географија	25	200	35	400	15	400	75
<i>Наставна насока</i>							
<i>Професионална настава</i>							
Математика во финансии и бизнис – во мирување							
Финансиска математика	25	200	35	400			60
Екологија	25	200	35	400			60
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ	130	200	210	400	70	400	410
Филозофија	15	200	20	400	10	400	45
<i>Наставна насока</i>							
Социологија	20	200	30	400	10	400	60
<i>Наставна насока</i>							
Историја	15	200	25	400	10	400	50
<i>Наставна насока</i>							
<i>Професионална насока</i>							
Педагогија							
<i>Професионална насока</i>	15	200	25	400	20	400	60
Психологија	30	200	40	400			70
<i>Професионална настава</i>							
Ориентална филологија	10	200	25	400	10	400	45
<i>Турски јазик и книжевност</i>							
<i>Арапски јазик и книжевност</i>							
Специјална едукација и рехабилитација	15	200	25	400			40
Етнологија со антропологија*	10	200	20	400	10	400	40
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	105	200	180	400	85	400	370
Албански јазик и литература	15	200	25	400	15	400	55
<i>Наставна насока</i>							
Англиски јазик и литература	30	200	50	400	20	400	100
<i>Наставна насока</i>							
Македонски јазик и литература	15	200	20	400	10	400	45
<i>Наставна насока</i>							
Германски јазик и литература	25	200	45	400	20	400	90
<i>Наставна насока</i>							
Италијански јазик и литература	10	200	20	400	10	400	40

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вовредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
<i>Наставна насока</i>							
Француски јазик и литература	10	200	20	400	10	400	40
<i>Наставна насока</i>							
ФАКУЛТЕТ ЗА УМЕТНОСТИ	70	200	180	400			250
Ликовна уметност	15	200	40	400			55
<i>Наставна насока</i>							
<i>Сликаство</i>							
<i>Графички дизајн</i>							
<i>Скулптура</i>							
<i>Графика</i>							
Мода и дизајн	15	200	30	400			45
<i>Мода и дизајн</i>							
<i>Моден маркетинг</i>							
<i>Модно новинарство</i>							
Музичка уметност	15	200	60	400			75
<i>Теоретско педагошка насока</i>							
<i>Педагошки оддел</i>							
<i>Диригирање</i>							
<i>Композирање</i>							
<i>Музикологија</i>							
<i>Етномузикологија</i>							
<i>Вокално – инструментална насока</i>							
<i>Соло пеење</i>							
<i>Пијано</i>							
<i>Виолина</i>							
<i>Хармоника</i>							
<i>Виола</i>							
<i>Виолончело</i>							
<i>Контрабас</i>							
<i>Кларинет</i>							
<i>Обоа</i>							
<i>Гитара</i>							
<i>Флејта</i>							
<i>Фагот</i>							
<i>Труба</i>							
<i>Хорна</i>							
<i>Тромбон</i>							
<i>Ударни инструменти</i>							
Драмска уметност							
<i>Драмски актери</i>	5	200	10	400			15
<i>Драматургија</i>	5	200	10	400			15
<i>Театарска режија (во мирување)</i>							
<i>Филмска и ТВ режија (во мирување)</i>	5	200	10	400			15
<i>Камера (филмско и тв снимање)</i>	5	200	10	400			15
<i>Монтажа (филмска и тв монтажа)</i>	5	200	10	400			15
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА	40	200	160	400	150	400	350
Физичка култура и здравство	40	200	60	400			100
Спорт*			40	200	60	400	100
Физичка активност, рекреација и здравјето*			20	200	40	400	60
Менаџмент на спортот*			20	200	30	400	50
Спортско новинарство*			20	200	20	400	40

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вопредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ	150	200	290	400	60	400	500
Правни студии	70	200	150	400	50	400	270
Студии по новинарство	15	200	35	400	10	400	60
Политички студии	20	200	30	400			50
Политички студии на англиски јазик	15	200	25	400			40
Криминалистика	30	200	50	400			80
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	175	200	325	400	120	400	620
Финанси и сметководство	50	200	100	400	30	400	180
Маркетинг и менаџмент	30	200	50	400	30	400	110
Економија и бизнис	50	200	80	400	30	400	160
Туризам	15	200	45	400			60
Меѓународен бизнис*	30	200	50	400	30	400	110
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И ИСХРАНА	60	200	115	400			175
Прехранбена технологија	25	200	45	400			70
Исхрана	15	200	30	400			45
Менаџирање со квалитет и безбедност на храна	20	200	40	400			60
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ	125	200	310	400	45	400	480
Општа медицина	30	200	70	400			100
Стоматологија	20	200	60	400			80
Фармација	20	200	40	400			60
Инferмиерија	20	200	60	400	20	400	100
Акушерија	15	200	40	400	10	400	65
Физиотерапија	20	200	40	400	15	400	75
ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА - КУМАНОВО	80	200	140	400	40	400	260
Бизнис администрација	50	200	80	400	20	400	150
Јавна администрација	30	200	60	400	20	400	110
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА**	80	200	160	400	60	400	300
Растително производство*	25	200	45	400	20	400	90
Животинско производство*	25	200	45	400	20	400	90
Агробизнис*	30	200	70	400	20	400	120
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ**	30	200	70	400	20	400	120
Одделенска настава*	20	200	40	400	10	400	70
Предучилишна настава*	10	200	30	400	10	400	50
УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО	1335		2600		665		4600

1.4 Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ШТИП	310	100/200	80	100/400	80	400	470
Правни студии – Штип	100	200	20	400	20	400	140
Применета политика и дипломатија - Штип	30	200	10	400	10	400	50
Новинарство и односи со јавноста – Штип	30	200	10	400	10	400	50
<i>Правни студии - Струмица</i>	<i>60</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
<i>Новинарство и односи со јавноста – Скопје</i>	<i>30</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>400</i>	<i>50</i>
<i>Правни студии – Кочани</i>	<i>60</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>100</i>
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ШТИП	500	100/200	100	100/400	160	400	760
Меѓународна економија – Штип	20	200	10	400	10	400	40
Менаџмент и претприемништво – Штип	50	200	10	400	20	400	80
Сметководство, финансии и ревизија – Штип	60	200	10	400	20	400	90
Маркетинг - Штип	40	200	10	400	10	400	60
Финансиски менаџмент – Штип	50	200	10	400	20	400	80
Банкарство, финансии и осигурување – Штип	50	200	10	400	20	400	80
<i>Сметководство, финансии и ревизија – Кочани</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
<i>Банкарство, финансии и осигурување – Скопје</i>	<i>90</i>	<i>100</i>	<i>15</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>125</i>
<i>Финансиски менаџмент - Струмица</i>	<i>90</i>	<i>100</i>	<i>15</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>125</i>
ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ - ШТИП	30	100/200	20	100/400			50
Одделенска настава – Штип	5	200	3	400			8
Предучилишно воспитание – Штип	5	200	3	400			8
Историја - Штип	5	200	5	400			10
Археологија – Штип	5	200	5	400			10
Педагогија – Штип – во мирување							
<i>Одделенска настава – Струмица</i>	<i>5</i>	<i>100</i>	<i>2</i>	<i>100</i>			<i>7</i>
<i>Предучилишно воспитание – Струмица</i>	<i>5</i>	<i>100</i>	<i>2</i>	<i>100</i>			<i>7</i>
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ - ШТИП	365	100/200	110	100/400	115	400	590
Полјоделство - Штип	40	200	10	400	10	400	60
Фитомедицина - Штип	40	200	10	400	10	400	60
Распителна биотехнологија - Штип	20	200	10	400	10	400	40
<i>Агроменаџмент - Струмица</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>400</i>	<i>60</i>
<i>Градинарство - Струмица</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>400</i>	<i>60</i>
<i>Растителна биотехнологија - Струмица</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>400</i>	<i>40</i>
<i>Енологија – Кавадарци</i>	<i>30</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>400</i>	<i>50</i>
<i>Лозарство – Кавадарци</i>	<i>30</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>400</i>	<i>50</i>
<i>Фитомедицина - Прилеп</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>400</i>	<i>60</i>
<i>Полјоделство – Прилеп</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>400</i>	<i>60</i>
<i>Рурален туризам - Берово</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>5</i>	<i>100</i>	<i>5</i>	<i>400</i>	<i>20</i>
<i>Агроменаџмент - Прилеп</i>	<i>15</i>	<i>100</i>	<i>5</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>400</i>	<i>30</i>
МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА - ШТИП	95	200	28	400	5	400	128
Оддел за теорија на музиката и музичка педагогија							
Катедра за теорија на музиката и музичка педагогија	20	200	5	400	5	400	30

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вовредини	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Катедра за етнокорееологија, етномузикологија и народни инструменти	10	200	5	400			15
Вокално инструментален оддел							
Катедра за пијано	8	200	2	400			10
Катедра за дувачки инструменти (вокално инструментална музика)							
<i>Флејта</i>	2	200	1	400			3
<i>Обоа</i>	2	200					2
<i>Кларинет</i>	3	200	1	400			4
<i>Хорна</i>	2	200					2
<i>Труба</i>	3	200	1	400			4
<i>Тромбон</i>	2	200	1	400			3
<i>Туба</i>	2	200					2
<i>Фагот</i>	1	200					1
Катедра за жичани инструменти (вокално инструментална музика)							
<i>Виолина</i>	3	200	1	400			4
<i>Виола</i>	1	200	1	400			2
<i>Виолончело</i>	1	200	1	400			2
<i>Контрабас</i>	2	200	1	400			3
Катедра за вокално пеење – соло пеење	3	200	1	400			4
Оддел за цез студии							
Катедра за инструментален цез – цез музика							
<i>Гитара</i>	10	200	2	400			12
<i>Гитара – настава на англиски јазик</i>	5	200					5
<i>Цез труба</i>	1	200	1	400			2
<i>Саксофон</i>	3	200	1	400			4
<i>Цез тапани</i>	4	200	1	400			5
<i>Пијано</i>	4	200	1	400			5
<i>Цез бас</i>	3	200	1	400			4
ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА - ШТИП	30	200	15	400			45
Класично сликарство – Штип	20	200	10	400			30
Вајарство	10	200	5	400			15
ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА - ШТИП							
Филмската академија на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип до сега има запишано две класи на студенти. По завршувањето на последната запишана класа, Академијата ќе започне со упис на нови студенти.							
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА - ШТИП	330	100/200	95	100/400	115	400	540
Компјутерско инженерство и технологии - Штип	80	200	20	400	20	400	120
Компјутерски науки - Штип	80	200	20	400	20	400	120
Бизнис информатика - Штип	50	200	20	400	20	400	90
Бизнис информатика – на англиски јазик – Штип	10	200	5	400	5	400	20
Математика – Штип	20	200			20	400	40
<i>Бизнис информатика - Скопје</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>90</i>
<i>Компјутерско инженерство и технологии - Кавадарци</i>	<i>25</i>	<i>100</i>	<i>5</i>	<i>100</i>	<i>5</i>	<i>400</i>	<i>35</i>

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вовредини	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
<i>Компјутерски науки - Кавадарци</i>	15	100	5	100	5	400	25
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ - ШТИП	350	100/200	85	100/400	85	400	520
Рударство – Штип	30	200	5	400	5	400	40
Геологија – Штип	20	200	5	400	5	400	30
Архитектура и дизајн – Штип							
<i>Модул- Дизајн и технологи на мебел и ентериер</i>	40	200	5	400	5	400	50
<i>Модул – Пејсажно уредување</i>	10	200	5	400	5	400	20
Индустриска логистика – Штип	40	200	5	400	5	400	50
Инженерство на животна средина – Штип	15	200	5	400	5	400	25
Биологија - Штип	20	200	10	400	10	400	40
Географија – Штип	15	200	5	400	5	400	25
<i>Рударство – Прилеп</i>	30	100	5	100	5	400	40
<i>Геологија – Прилеп</i>	20	100	5	100	5	400	30
<i>Геологија – Скопје</i>	20	100	5	100	5	400	30
<i>Индустриска логистика - Кавадарци</i>	40	100	5	100	5	400	50
<i>Градежништво - Струмица</i>	30	100	10	100	10	400	50
<i>Рударство - Скопје</i>	20	100	10	100	10	400	40
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - ШТИП	135	200	60	400	30	400	225
Македонски јазик и книжевност – Штип*	30	200	15	400	10	400	55
Германски јазик и книжевност – Штип*	25	200	10	400	5	400	40
Англиски јазик и книжевност – Штип*	50	200	25	400	10	400	85
Турски јазик и книжевност – Штип*	10	200	5	400	5	400	20
Италијански јазик и книжевност – Штип* - во мирување							
Француски јазик и книжевност – Штип*	20	200	5	400	0	400	25
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – ШТИП	410	200	130	400	80	400	620
Општа медицина	115	200	40	400			155
Дентална медицина	20	200	20	400			40
Фармација	50	200	20	400			70
Медицински сестри – стручни студии	50	200	10	400	20	400	80
Физиотерапевти – стручни студии	50	200	10	400	20	400	80
Медицински лаборанти – стручни студии	50	200	10	400	20	400	80
Оптометрија и очна оптика – стручни студии	15	200	5	400			20
Забен техничар/протетичар – стручни студии	20	200	5	400			25
Акушерки	40	200	10	400	20	400	70
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА – ГЕВГЕЛИЈА	450	100/200	180	100/400	140	400	770
Туризам – Гевгелија	30	200	10	400	10	400	50
Бизнис логистика – Гевгелија	40	200	10	400	10	400	60
Бизнис администрација – Гевгелија	40	200	10	400	10	400	60
<i>Бизнис логистика – Скопје</i>	70	100	40	100	20	400	130
<i>Бизнис администрација – Скопје</i>	70	100	40	100	20	400	130

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
<i>Хотелско-ресторантска насока – Скопје</i>	40	100	20	100	20	400	80
<i>Гастрономија, исхрана, диететика – Скопје</i>	50	100	10	100	20	400	80
<i>Туризам – Скопје</i>	10	100	5	100	5	400	20
<i>Гастрономија, исхрана, диететика – Штип</i>	50	100	20	100	10	400	80
<i>Хотелско-ресторантска насока - Штип</i>	40	100	10	100	10	400	60
<i>Туризам – Штип</i>	10	100	5	100	5	400	20
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – РАДОВИШ	105	100/200	40	100/400	25	400	170
<i>Системи за автоматско управување – Радовиш</i>	20	200	5	400	5	400	30
<i>Обновливи извори на енергија – Радовиш</i>	20	200	5	400	5	400	30
<i>Системи за автоматско управување – Штип</i>	20	100	15	100	5	400	40
<i>Обновливи извори на енергија – Штип</i>	35	100	10	100	5	400	50
<i>Обновливи извори на енергија – Гевгелија</i>	10	100	5	100	5	400	20
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	95	100/200	30	100/400	15	400	140
<i>Производно машинство – Штип</i>	20	200	5	400	5	400	30
<i>Производно машинство – Кочани</i>	20	200	5	400	5	400	30
<i>Транспорт, организација и логистика - Струмица</i>	30	100	10	100	5	400	45
<i>Производно машинство – Витица</i>	15	100					15
<i>Транспорт, организација и логистика - Витица</i>	10	100	10	100			20
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ПРОБИШТИП	130	100/200	35	100/400	45	400	210
<i>Нови материјали и технологии – Пробиштип</i>	15	200	5	400	10	400	30
<i>Текстилно инженерство – Пробиштип</i>	15	200	5	400	10	400	30
<i>Текстилно инженерство – Штип</i>	20	100	5	100	5	400	30
<i>Текстил, дизајн и менаџмент - Штип</i>	20	100	5	100	5	400	30
<i>Прехранбена технологија - Штип</i>	20	100	5	100	5	400	30
<i>Нови материјали и технологии – Прилеп</i>	20	100	5	100	5	400	30
<i>Текстил, дизајн и менаџмент – Прилеп</i>	20	100	5	100	5	400	30
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП:	3335		1008		895		5238

1.5 Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ФАКУЛТЕТ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ И ИНЖЕНЕРСТВО	40	200	20	400	20	400	80
<i>Компјутерски науки и инженерство Тригодишни студии (180 ЕКТС)</i>	15	200	8	400	8	400	31
<i>Компјутерски науки и инженерство Четиригодишни студии (240 ЕКТС)</i>	25	200	12	400	12	400	49

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ФАКУЛТЕТ ЗА КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И БЕЗБЕДНОСТ	40	200	20	400	20	400	80
<i>Комуникациски мрежи и безбедност Тригодишни студии (180 ЕКТС)</i>	15	200	8	400	8	400	31
<i>Комуникациски мрежи и безбедност Четиригодишни студии (240 ЕКТС)</i>	25	200	12	400	12	400	49
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТИ ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ, МАШИНСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И РОБОТИКА	60	200	30	400	30	400	120
<i>Машинска интелигенција и роботика Тригодишни студии (180 ЕКТС)</i>	10	200	8	400	8	400	26
<i>Машинска интелигенција и роботика Четиригодишни студии (240 ЕКТС)</i>	20	200	12	400	12	400	44
<i>е-Влада, е-Бизнис, е-Култура Тригодишни студии (180 ЕКТС)</i>	30	200	10	400	10	400	50
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ, ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА, ДИГИТАЛНА МУЛТИМЕДИЈАЛНА И АНИМАЦИСКА ТЕХНИКА	40	200	20	400	20	400	80
<i>Информатички системи, визуелизација, дигитална мултимедијална и анимацииска техника Тригодишни студии (180 ЕКТС)</i>	15	200	8	400	8	400	31
<i>Информатички системи, визуелизација, дигитална мултимедијална и анимацииска техника Четиригодишни студии (240 ЕКТС)</i>	25	200	12	400	12	400	49
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ НАУКИ	40	200	20	400	20	400	80
<i>Дигитална бизнис информатика Четиригодишни студии (240 ЕКТС)</i>	40	200	20	400	20	400	80
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ – ОХРИД	220		110		110		440

2. Бројот на студенти припадници на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Закон за посебни права на припадници на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2002, 17/2003, 30/2004 и 66/2007), кои се запишуваат во посебна квота на јавните високообразовни установи во состав на универзитетите од точка 1 од оваа одлука (без поднесување на трошоци за студирање), може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број на студенти на ниво на студиска програма.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4317/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2692.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОТПАД****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Министерството за финансии за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад за движните ствари утврдени во сметководствена евиденција на Министерството за финансии кои поради нивната дотраеност, неупотребливост или технолошки застареност не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Извештајот од Комисијата за утврдување на движни ствари за расходување во Министерството за финансии бр. 03-2045/2, од 24.03.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4276/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2693.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари-објекти кои се наоѓаат на КП.бр.1519 за КО Долно Дивјаци, во место викано „Бело“ и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Ф2, влез 1, кат – ПР, намена на посебен /заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 74 м2;
 - зграда 2, намена на зграда и друг објект Ф2, влез 1, кат – ПР, намена на посебен /заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 132 м2 и
 - зграда 3, намена на зграда и друг објект Ф2, влез 1, кат – ПР, намена на посебен /заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 1716 м2,
- во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4350/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2694.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари -објекти, на место викано „Јазик“ кои се наоѓаат на КП 1738/1, во КО Горче Петров 1 - Ново Село, и тоа:

- зграда 42, намена на зградата и други објекти во В4-10, влез 1, кат ПР, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ЛФ, со внатрешна површина од 5 м2;
 - зграда 42, намена на зградата и други објекти во В4-10, влез 2, кат ПР, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ЛФ, со внатрешна површина од 5 м2;
 - зграда 42, намена на зградата и други објекти во В4-10, влез 1, намена на посебниот дел од зградата ХС, со внатрешна површина од 33 м2;
 - зграда 42, намена на зградата и други објекти во В4-10, влез 2, намена на посебниот дел од зградата ХС, со внатрешна површина од 27 м2;
 - зграда 42, намена на зградата и други објекти во В4-10, влез 1, кат ПР, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 282 м2;
 - зграда 42, намена на зградата и други објекти во В4-10, влез 1, кат К1, број на посебниот дел на зградата 2, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 568 м2;
 - зграда 42, намена на зградата и други објекти во В4-10, влез 2, кат ПР, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 836 м2;
 - зграда 42, намена на зградата и други објекти во В4-10, влез 2, кат К1, број на посебниот дел на зградата 2, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 568 м2 и
 - зграда 51, намена на зградата и други објекти во В4-10, влез 1, кат ПР, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 429 м2;
- во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4356/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2695.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура - Управа за заштита на културното наследство, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	назив и опис на движни ствари	инв.бр
	ВОСОЧНИ ФИГУРИ	
1	Аврелиј Кратет	01255
2	Крал Хаџан	01256
3	Крал Требонд	01257
4	Крал Марко	01258
5	Ана Комнина	01259
6	Цар Самоил	01260
7	Александар Македонски	01261
8	Филип II Македонски	01262
9	Олимпијада	01263
10	Аристотел од Стагира	01264
11	Персеј	01265
12	Флавиј Орест	01266
13	Јустинијан	01267
14	Михаил	01268
15	Евтихиј	01269

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Археолошки музеј на Македонија.

Член 3

Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со директорот на Националната установа Археолошки музеј на Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4449/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2696.

Врз основа на член 9 - а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтни деривати се отстапуваат без надомест 32.000 литри еуродизел бс на Град Скопје.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Град Скопје, а за потребите на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје за превоз на деца корисници на услугата од проектот за користење бесплатна услуга за одмор и рекреација на деца од семејство со социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и други права за лето 2016 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на нафтените деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат на товар на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4563/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2697.

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА УНГАРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ОХРИД

Член 1

Унгарија отвора Почесен конзулат во Република Македонија, со седиште во Охрид.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-64/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2698.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КАЈСЕРИ

Член 1

Република Македонија го затвора Почесниот конзулат во Република Турција, со седиште во Кајсери.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 66/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2699.

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА УНГАРИЈА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ОХРИД

Член 1

Се дава согласност Марјан Бојациев да се именува за Почесен конзул на Унгарија во Република Македонија, со седиште во Охрид.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 67/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2700.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.6.2016 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КАЈСЕРИ

1. Се отповикува Шукру Какилиоглу, од местото Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Кајсери.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 65/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2701.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 јуни 2016 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „КУМАНОВО“ –
КУМАНОВО

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ - Куманово поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Сунчица Антовска и
- Бранислав Трајковски.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ - Куманово, се именуваат:

- Сања Јакимовиќ-Петковска и
- Томица Анчевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4674/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

2702.

Врз основа на член 11 став (1) алинеи 13, 14 и 15 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16), министерот за економија донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИСКА ОЗНАКА (БРОЈ НА ШАСИЈА) И
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ ОДОБРЕНИЈА
И НА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИСКИТЕ ОЗНАКИ НА ШАСИЈАТА И/ИЛИ
МОТОРОТ НА ВОЗИЛОТО**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за доделување на идентификациска ознака (број на шасија) и формата и содржината на водење на евиденцијата за издадени одобренија и на начинот и постапката за обележување и поништување на идентификациските ознаки на шасијата и/или моторот на возилото.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

- „возило“ е секое превозно средство наменето за движење по пат, освен подвижните столови без мотор за немоќни лица и детските превозни средства;

- „идентификациски ознаки“ се идентификациска ознака на шасијата (возилото) и идентификациска ознака на моторот;

- „идентификациска ознака на шасијата на возилото“ се фиксни комбинации на знаци што за возилата, согласно член 20 став (4) од Законот за возила ги доделува Органот за одобрување, односно Министерството за економија – Биро за метрологија (во понатамошниот текст: орган за одобрување), за возилата за кои согласно член 4 став (1) на овој правилник ги определува производителот и за возилата од член 52-а став (4) од Законот за возила, ги доделува Министерството за внатрешни работи;

- „идентификациска ознака на моторот“ се фиксни комбинации на знаци што за моторите, кои ги определуваат производителите на моторите, односно возилата, во постапката за одобрување, за оние мотори за кои тоа не го сторил производителот го доделува органот за одобрување или Министерството за внатрешни работи, за регистрирани возила чии што мотори немаат такви ознаки и

- „WMI код и VIN структура“ се системи на идентификациски броеви кои ги доделува органот за одобрување на производителот на возила при извршена проценка за подготвеност на производителот за производството на возила кој е пријавен во SAE International – САД за регистрирање согласно стандардите MKC ISO 3780 (за WMI код) и MKC ISO 3779 (за VIN структура).

Член 3

Одредбите на овој правилник не се применуваат за велосипеди и запрежни возила.

Член 4

(1) За сериски произведени возила во Република Македонија, производителот поднесува барање за доделување на WMI код и VIN структура до органот за одобрување.

(2) Органот за одобрување, врз основа на барањето од став (1) на овој член на производителот на возила му доделува WMI код и VIN структура. Согласно доделениот WMI код и VIN структура, производителот на возила ја определува идентификациската ознака и на секое произведено возило ја втиснува идентификациската ознака на шасијата на возилото.

Член 5

(1) За уникатно возило произведено во Република Македонија, производителот на возилото поднесува барање за доделување на идентификациска ознака до органот за одобрување или преку техничка служба која претходно ќе утврди дали возилото ги исполнува техничките барања за одобрување во Република Македонија.

(2) Органот за одобрување постапува по барањето од став (1) на овој член и доколку утврди дека се исполнети сите административни и технички барања доделува идентификациска ознака за возилото и по потреба идентификациска ознака за моторот. Идентификациската ознака на возилото на носечката структура (шасијата) ја втиснува производителот или овластената техничка служба.

(3) Барањето за доделување на идентификациска ознака (број на шасија) се печати на образец во A4 формат на хартија во бела боја.

(4) Формата и содржината на образецот на барањето од став (3) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

(1) На возилата кај кои во постапката на одобрување е утврдено дека:

- идентификациската ознака е оштетена;
- постојат механички зафати на превртиснување на определени карактери;
- постојат две идентификациски ознаки, а ознаката со која е произведено е позната и
- возилото нема идентификациска ознака и истата не е позната,

се спроведува проширена постапка од страна на техничката служба заради утврдување на идентификациската ознака со помош на сообраќајна дозвола, потврда за сообразност, база на податоци од производителот на возилото или се врши проверка преку соодветните служби од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија.

(2) Техничката служба по спроведената проширена постапка за утврдување на идентификациската ознака и техничките барања за одобрување на возилото, поднесува извештај за состојбата на возилото и го доставува до органот за одобрување. Во извештајот се опишува фактичката состојба во однос на идентификациските ознаки.

(3) За возило од став (1) алинеја 3 на овој член за кое нема сомнеж во однос на сопственоста, како и во однос на недозволените дејства поврзани со идентификациските ознаки, органот за одобрување утврдува со кои идентификациски ознаки истото се одобрува во Република Македонија и доколку е потребно ја задолжува техничката служба да изврши неопходни втиснувања, односно поставување и поништување на идентификациските ознаки.

(4) За возилото од став (1) алинеја 4 од овој член за кое нема сомнеж во однос на сопственоста, како и во однос на недозволените дејства поврзани со идентификациските ознаки, органот за одобрување доделува нова идентификациска ознака и ја задолжува техничката служба истата да ја втисне, односно да ги постави на возилото.

Член 7

За тракторите, тракторските приколки, мобилни машини, мотокултиватори, приколки за домување, како и возила од категории O1, O2 и L за кои се спроведува постапката за идентификација за кои неспорно се утврдени фабричките идентификациски ознаки, а истите не се втиснати на нивната носечка структура, односно поставени на моторот, техничката служба до органот за одобрување доставува извештај со опис на состојбата. Органот за одобрување одлучува за одобрување на утврдените идентификациски ознаки и издава одобрение за нивно втиснување, односно поставување кое го извршува овластена техничка служба.

Член 8

(1) За тракторите, тракторските приколки, мобилни машини, мотокултиватори, приколки за домување, како и возила од категории O1, O2 и L за кои се спроведува постапката за идентификација за кои не може да се утврдат фабричките идентификациски ознаки, или пак се од уникатно производство, а ги исполнуваат основните технички барања во однос на безбедноста, подносителот на барањето за идентификација, поднесува барање за доделување на идентификациски ознаки од член 5 на овој правилник преку техничката служба до органот за одобрување заедно со извештај за техничката состојба на тракторот, односно приколката.

(2) Органот за одобрување постапува по барањето од став (1) на овој член и при исполнетост на административните и техничките барања доделува идентификациски ознаки и ја задолжува техничката служба истите да ги втисне, односно постави.

Член 9

За возилата кои се регистрирани во Република Македонија а за кои при техничките прегледи или во друга прилика ќе се утврди дека немаат идентификациски ознаки или истите се оштетени, постапката за утврдување на идентификациските ознаки, согласно Законот за возила и подзаконските акти ја води Министерството за внатрешни работи, а втиснувањето на идентификациските ознаки на возилото и поставување на идентификациски ознаки на моторот по налог на Министерството за внатрешни работи го врши, овластена техничка служба.

Член 10

Техничката служба по извршувањето на втиснувањето, односно поставувањето на идентификациските ознаки издава писмена потврда во која го опишува начинот и местото на втиснување, односно поставување на ознаките.

Член 11

Органот за одобрување води евиденција во електронски облик за издадените одобренија од член 10 став (1) на овој правилник, согласно Уредбата за воспоставување и начин на користење на информацискиот систем за обработка на податоците во електронски облик и електронски потпис во регистарот на типски и единечно одобрени возила, системи, составни делови и самостојни технички единици и опрема.

Член 12

(1) Идентификациската ознака за возилото треба да биде втисната на шасијата, рамката или на друга слична структура, по правило на десната страна на возилото, на јасно видливо и достапно место.

(2) Идентификациската ознака за моторот, може да биде поставена со втиснување, отпечатена на табличка, или налепница која ќе биде поставена на јасно видливо и достапно место со помош на метод како што е закоvuвање или лепење.

Член 13

(1) Техничката служба која во постапките за одобрување втиснува или поставува идентификациски ознаки постапува согласно одобрението на органот за одобрување и неговите одлуки за структурата, фонтот, големината и начинот на поставување на ознаките за поставување на идентификациските ознаки треба да се користи плочка, или налепница. Техничката служба во потврдата за сообразност на единечно одобрено возило во делот за забелешки внесува кус опис на начинот и местото на втиснување, односно поставување на ознаките.

(2) Техничката служба што постапува по налог на Министерството за внатрешни работи и втиснува или поставува идентификациски ознаки за поставување на идентификациските ознаки треба да користи плочка, или налепница. Техничката служба издава потврда за втиснување, односно поставување на идентификациските ознаки во која дава кус опис на начинот и местото на втиснување, односно поставување на ознаките.

Член 14

Поништување на идентификациска ознака, се врши со втиснување на знакот „X“ врз секој знак од идентификациската ознака од овластена техничка служба за втиснување на идентификациски ознаки.

Член 15

Втиснувањето на идентификациски ознаки го врши техничката служба овластена според одредбите од членот 15 став (4), точка 2 од Правилникот за единечно одобрување на возило, или техничка служба овластена за секторска област за втиснување, односно поставување на идентификациски ознаки според одредбите од член 15 став (4), точка 3 од Правилникот за единечно одобрување на возило.

Член 16

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за доделување на идентификациска ознака (број на шасија) и формата и содржината на водење на евиденцијата за издадени одобренија и на начинот и постапката за обележување и поништување на идентификациските ознаки на шасијата и/или моторот на возилото („Службен весник на Република Македонија“ бр.101/13).

Член 17

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-2264/4
30 мај 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Дритон Кучи, с.р.

ПРИЛОГ

До
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Биро за метрологија

Б А Р А Њ Е
за доделување на идентификациска ознака (број на шасија)

Од

Име или назив на барателот

Адреса на барателот

За возилото со следните податоци:

Марка	
Тип	
Комерцијална ознака	
Година на производство	
Производител	

Бараме да ни доделите индификациска ознака за:

- Шасија (возило)
- Мотор

Дата / Место

Подносител на барање

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА**2703.**

Врз основа на член 75-б став (6) од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија” бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16), министерот за култура донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА КОНЗЕРВАТОРСКОТО МИСЛЕЊЕ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНЗЕРВАТОРСКОТО МИСЛЕЊЕ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на конзерваторското мислење и формата и содржината на образецот на барањето за издавање на конзерваторското мислење.

Член 2

Конзерваторско мислење се издава на образец „Конзерваторско мислење“, кој се печати на хартија со бела боја на А4 формат.

Образецот на конзерваторското мислење од став 1 на овој член содржи:

- назив на надлежната јавна установа за заштита на недвижно културно наследство и правен основ за издавање на конзерваторското мислење;
- наслов: КОНЗЕРВАТОРСКО МИСЛЕЊЕ;
- диспозитив;
- образложение;
- потпис на одговорното лице;
- доставено до:
- место за печат.

Образецот на конзерваторското мислење од став 1 на овој член е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Барањето за издавање на конзерваторско мислење се поднесува на образец „Барање за издавање на конзерваторско мислење“, кој се печати на хартија со бела боја на А4 формат.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

- назив на надлежната јавна установа за заштита на недвижно културно наследство и правен основ за издавање на конзерваторското мислење;
- наслов: „Барање за издавање конзерваторско мислење“;
- податоци за подносителот на барањето: (целосен назив на подносителот на барањето (установата/правното/физичкото лице), адреса/седиште, податоци за контакт);
- податоци за градбата за која се бара конзерваторско мислење: (назив на градбата, лоцирана на: ул., на КП, во КО, евидентирана во Имотен лист бр, во контактната зона на споменичката целина/поединечно заштитеното добро);
- прилог: (назив на проектот според интервенции, број и датум);
- образложение на барањето;
- датум и место на поднесување на барањето и
- потпис на подносителот на барањето.

Образецот на барањето од став 1 на овој член е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 52-6475/1
25 мај 2016 година
Скопје

Министер за култура,
д-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р.

Прилог бр. 1

_____ (назив на надлежната јавна установа за заштита на недвижно културно наследство) решавајќи по барањето на _____ од _____, поднесено под број _____ од _____ година, врз основа на член 75-б став (1) од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16) издава

КОНЗЕРВАТОРСКО МИСЛЕЊЕ

1. На подносителот на барањето _____ (целосен назив на подносителот на барањето) му се издава позитивно конзерваторско мислење за преземање на мерки на непосредна заштита на градбата (назив на градбата _____, лоцирана на: ул. _____, катастарска парцела КП _____, катастарска општина КО _____, евидентирана во Имотен лист бр. _____, во контактната зона на споменичката целина/поединечното заштитено добро _____, согласно Основниот проект за _____ (назив на проектот според видот на интервенции) бр. _____ од _____ година, кој е составен дел на ова мислење.

2. На градбата од точката 1 од ова мислење се преземаат следниве мерки на непосредна заштита:

-
-
-.....

3. Градбата од точката 1 на ова мислење нема статус на поединечно заштитено добро.

Образложение

Подносителот на барањето _____ (целосен назив на подносителот на барањето) достави барање за издавање конзерваторско мислење (бр. _____ од _____ година).

Во прилог кон барањето подносителот на барањето _____ (целосен назив на подносителот на барањето) достави Основен проект за _____ (назив на проектот според видот на интервенции) бр. _____ од _____ година.

Надлежната јавна установа за заштита на недвижно културно наследство _____ утврди дека Основниот проект за _____ (назив на проектот според видот на интервенции) бр. _____ од _____ година е изработен согласно Законот за заштита на културното наследство и Правилникот за конзерваторските проекти.

Мерките на непосредна заштита кои се преземаат на градбата (назив на градбата _____, лоцирана на: ул _____, катастарска парцела _____, во контактната зона на споменичката целина/поединечното заштитено добро _____, се во согласност со режимот на заштита за контактната зона на споменичката целина/поединечното заштитено добро _____, утврден во Законот за прогласување на _____/ Одлуката за прогласување на културно наследство од особено значење на Владата на Република Македонија бр. _____ од _____ година/Решението бр. _____ од _____ година донесено од Управата за заштита на културното наследство/ Решението бр. _____ од _____ година донесено од надлежната јавна установа за заштита на недвижно културно наследство.

Потпис на одговорното лице,

М.П.

Прилог бр. 2

До: _____
(Назив на надлежна јавна установа за заштита на недвижно културно наследство)

Б А Р А Њ Е
за издавање конзерваторско мислење

1. Податоци за подносителот на барањето:

- Целосен назив на подносителот на барањето (установата/правното/физичкото лице); _____

- Адреса/седиште: _____

- Податоци за контакт: _____

2. Податоци за градбата за која се бара конзерваторското мислење:

- Назив на градбата: _____, лоцирана на: ул. _____, на КП _____ во КО _____, евидентирана во Имотен лист бр. _____, во контактната зона на споменичката целина/поединечно заштитеното добро _____

3. Прилог:

- Основен проект за _____ (назив на проектот според видот на интервенции) бр. _____ од _____ година

4. Образложение на барањето:

Датум: _____

Место: _____

Подносител на барањето

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**2704.**

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2016 ГОДИНА**

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-мај 2016 година, во однос на просечните цени на мало во 2015 година, изнесува - 0,5%.

Директор,
Лидија Костовска, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016109